

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 11

Понеделник, 22 јуни 2020 год.

www.strumica.gov.mk



С о д р ж и н а

Градоначалник на општина Струмица:

Рег. бр.	Стр.	Рег. бр.	Стр.
110.		111.	
Одлука за организирање втора јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 20 (блок 1, Урбана единица 1 согласно ГУП на град Струмица) во Струмица	1	Решение за формирање на Комисија за спроведување на втора јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 20 (блок 1, Урбана единица 1 согласно ГУП на град Струмица) во Струмица	2

110.

Врз основа на член 51, став 10 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица ("Службен гласник на општина Струмица" број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а за организирање втора јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 20 (блок 1, Урбана единица 1 согласно ГУП на град Струмица) во Струмица

Член 1

Се организира втора јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 20 (блок 1, Урбана единица 1 согласно ГУП на град Струмица) во Струмица, со површина од 0,69 ха. кој граничи:

- осовина на ул. „24^{ТИ} Октомври“;
- осовина на ул. „Жртви на фашизмот“;
- осовина на ул. „Васил Сурчев“;
- крак на ул. „24^{ТИ} Октомври“.

Член 2

Одлуката за организирање на втора јавна анкета и јавна презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, во Секторот за урбанизам и комунални работи, на ВЕБ страницата на Општина Струмица – е-урбанизам, во Службен гласник на општина Струмица и во две јавни гласила.

Член 3

Втората јавна анкета ќе трае од 25.06.2020 година до 01.07.2020 година, а јавната презентација ќе се одржи на ден 29.06.2020 година во 11:00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. „Ленинова“ бр.34.

Член 4

ДУП за дел од блок 20 (блок 1, Урбана единица 1 согласно ГУП на град Струмица), ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. „Ленинова“ бр.34.

Член 5

Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок преку анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.09-3657/2 Општина Струмица
19.06.2020 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

.....

111.

Врз основа на член 51, став 10 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за формирање на Комисија за спроведување на втора јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 20 (блок 1, Урбана единица 1 согласно ГУП на град Струмица) во Струмица

1. Се формира Комисија за спроведување на втора јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 20 (блок 1, Урбана единица 1 согласно ГУП на град Струмица) во Струмица, со површина од 0,69 ха во состав:

- Софија Ристова - Раководител на Секторот за урбанизам и комунални работи;
- Андреј Манев - претставник на изготвувачот на планот; и
- Лилјана Ивановска - дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе втората јавната анкета од 25.06.2020 година до 01.07.2020 година, а јавната презентација на ден 29.06.2020 година во 11:00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. „Ленинова“ бр.34.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.09-3657/3 Општина Струмица
19.06.2020 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.